

## "СИТЕ МОИ СИНОВИ"

Поранешниот претседател на Македонија, Киро Глигоров, деновиве ја промовираше својата книга со наслов "Сите југословенски стопански реформи". Со оглед на неговите реформаторски заслуги во таа држава, а и заслугите кои ги има во транзициона Македонија, неговото дело заслужува статус на бестселер, па можеби книгата и ќе предизвикаше поголем интерес доколку го позајмеше насловот од драмскиот текст на генијалниот Артур Милер, "Сите мои синови". Инаку, кај мене лично, оваа промоција побуди непријатни секавања на едно време на изгубени шанси, по кое на Македонија ѝ се случи економската катастрофа од која и денес не може да излезе. А почетокот беше наивен и за некои од нас, исполнет со патриотизам...

Во Македонија не се доволно познати активностите на дијаспората во САД и во Канада, која во раните деведесетти години на минатиот век беше главен инспиратор на македонската независност. Накратко, главно, активностите беа насочени кон добивање политички, економски и воени гаранции (и помош) од САД за Македонија. Дијаспората успеа во добивањето на сите три барања и бланко, без услов, ги пренасочи кон, во тоа време високоугледниот, претседател Глигоров. И додека политичките гаранции беа вешто искористени, другите две понуди беа игнорирани. Одговор за оваа политика немаме ниту денес. Имаше аргументи дека војнички силната Македонија ќе биде трн во окото на големосрпскиот шовинизам, кој можеби ќе тргнеше во поход против неа. Но, исто валидни се и аргументите дека војнички подготвената Македонија поинаку ќе одговореше на агресијата во 2001 година, доколку воопшто и дојдеше до неа. Сигурно е дека немаше да биде во ситуација да моли за гаранции од Албанија и меѓународната заедница за почитување на границите. Како

и да е, може да се заклучи дека ваквата "пацифистичка" политика ѝ донесе големи проблеми на Македонија, која денес ја става во подредена положба во однос на соседите и ѝ претставува дополнителна главоболка на меѓународната заедница при решавањето на статусот на Косово (изјавите за "доминантно ефект од делењето на Косово" ќе беа бесмислени доколку воениот потенцијал на земјата беше неколку пати повисок од сегашниот).

Зошто не беа прифатени економските понуди? При една средба со претседателот Глигоров во Њујорк од членови на дијаспората беше поставено прашањето зошто не му било дозволено на гигантот "Филип Морис" да инвестира во тутунската индустрија во Македонија (понуда за која се избори дијаспората), на што неговиот советник за економски прашања лаконски им одговори: "Не ја направивме Македонија независна за странци да ни бидат газди"! (извичникот и прашалникот се на авторот на текстот).

Моите расплакани тутунари во Прилеп и во Прилепско попусто ги молат "синовите на Глигоров" да им помогнат. Тие ја "направија" Македонија за да бидат тие газди, а не "странците", како меѓународната корпорација "Филип Морис", која навреме и добро плаќа. Истото се однесува и на винопроизводителите од Тиквешијата, кои бараат исплата на грозјето. А, пак, стечајците од Железница добија малку поинаков одговор. Нив не треба да ги боли... за приватизацијата на "Фершпед", туку и тие да се радуваат што таму "странец" не е газда. Со оваа изјава официјално се затвори кругот на транзиционата, псевдонационална, лумпенпролетерско-комунистички-популистичка "турбо-фолк" реформа на македонската економска теорија и практика. Дело и тоа како вредно за овековечување со научен труд или книга.

Пишува: д-р Перо ДИМШОСКИ

Предвидување во ЖИВО  
**ТАРОТ**  
АСТРОЛОГИЈА



Јавете се веднаш  
0590 22 202 + 888

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,  
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia